

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **20/2018**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **ЈП Македонска радиодифузија**

I.1.2) Адреса: **бул. Гоце Делчев бб**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Весна Коцевска** Адреса на е-пошта: **kocevska@jpmrd.gov.mk** Телефон/Факс: **02 3297 148/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На следнава адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **22.500.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување со одложено плаќање**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **На територијата на РМ**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерската документација.**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Да**
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
09000000-3	Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Да [3.00 %]**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Не**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [15.00 %]**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
Документ за регистрирана дејност

за исполнување на посебните услови -важечка лиценца за вршење на енергетска дејност трговија или снабдување со електрична енергија издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

-извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор: **да достави Извештај за билансот на состојба и билансот на успех издаден од Централен регистар за последните три години**

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

Копија од ЕИЦ код издаден од АД МЕПСО – Скопје за вршител на енергетска дејност пренос на електрична енергија -Копија од Регистрација за учесник на пазар на електрична енергија -Копја од Договор за балансна одговорност согласно Правилата за пазар на електрична енергија - Листа на главни испораки на понудувачите или кандидатите,извршени во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени испораки издадени од примателите , или доколку такви потврди не може да обезбеди од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор: **Да поседува ЕИЦ код издаден од АД МЕПСО – Скопје како вршител на енергетска дејност пренос на електрична енергија -Да е регистриран за учесник на пазарот на електрична енергија согласно Правилата за пазар на електрична енергија -Да има потпишано Договор за балансна одговорност согласно Правилата за пазар на електрична енергија - Да обезбеди минимум една потврда од примателите на стока за последните три години, за извршена испорака на електрична енергија**

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **11.03.2019 во 11:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **05.03.2019 15:30**

V.3) Период на важност на понудата: **90 денови**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

11.03.2019 во 11:00 Место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **23.01.2019**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ